



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

-

31.08.2016  
Бр.11 Год.51

. 047/551-483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН



1.

(,, O 13/2013, 8/2015 11/2015) 50 ” .5/02) („ 1 3 71 1 ” 3 .7/2010,

( II ) - 2016

( ), 30.08.2016 II - 2016

.09-2009/1 31.08.2016 - . .

86 ” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015) („ 30.08.2016 , II - 2016 ( ),

1. II - 2016 ( ).

.08-1946/5 30.08.2016 . .

2.

(,, O 13/2013, 8/2015 11/2015) 50 ” .5/02) („ 71 1 ” 3 .7/2010,

( II ) - 2016

( 30.08.2016 ), II - 2016

.09-2009/2 31.08.2016 - . .

86 („ ” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015) 30.08.2016 , II - 2016 ( ),

1. II - 2016 ( ).

.08-1946/6 30.08.2016 . .

3.

(,, ” 50 1 3 71 1 3  
O .5/02) ” 3  
13/2013, 8/2015 11/2015) („ .7/2010,

II - 2016

II - 2016 ,  
30.08.2016 .

.09-2009/3  
31.08.2016

- . .

86 („  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
30.08.2016 ,

II - 2016 ,,

1.

2016 .

II -

.08-1946/7  
30.08.2016

. .

4.

(„ ” 50 1 3 71 1 3  
O .5/02) „ .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015) („

“ 2016“

“ 2016“, ja  
30.08.2016 .

.09-2009/4  
31.08.2016

- . .

(„ 23 1 47  
„ .7/2010, 13/2013, 8/2015, 11/205 ),  
30.08.2016 ,

“ 2016“

1

“ 2016“.

2

3

4

5

,  
,  
,  
,  
,  
,

“ 2016“.

6

,

2016“

”

7

”

.08-1946/8  
30.08.2016

5

5.

(,, ” 50 1 3 71 1 3  
O („ .5/02) ” .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

„ “ 2016

ja ” “ 2016  
30.08.2016 , .

.09-2009/5  
31.08.2016 - . .

23 .3 .1  
(,, . ” .64/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 141/2012, 164 /2013;  
187/2013, 166/2014, 199/2014, 129/2015, 39/2016, 53/2016 71/2016) 22 1  
1 36 („ . . ” .5/02)  
23 1 7 („ .  
” .7/10, 13/2013, 8/2015, 11/2015),  
30.08.2016 , :

„ “ 2016

1

2016 ” 2016 “, : 23,24 25



2

“

“

.08-1946/9  
30.08.2016

..

6.

(,, 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) ” .7/2010,  
O (,,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

” “

“ , ja ”  
30.08.2016

.09-2009/6  
31.08.2016

- ..

(„ 36 1 10  
“ .5/02 ), 23 1 36  
8/2015 15/2015 ), „, . 7/2010, 13/2013.  
30.08.2016 ,

1

“ “ ,  
’ “ ,  
” “ ,

2

ja

“ “ - . “

3

” “

4

“ ”

.08-1946/10  
30.08.2016

. .

7.

(,, " 50 1 3 71 1 " 3  
O .5/02) 13/2013, 8/2015 11/2015) („ .7/2010,

- 27.04.2016 21-23

21-23 27.04.2016 , -  
29.07.2016 .

.09-2009/7 31.08.2016 - . .

86 („  
" .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
30.08.2016 ,  
21-23 27.04.2016 , -

1. 21-23 27.04.2016 -

.08-1946/11 30.08.2016 . .

8.

Врз основа на Soglasnost br.09-1499/26 дадена од страна на Општина Ресен за спроведување на проектот „Изведба на систем за наводнување во село Курбиново, Советот на месната заедница на с. Курбиново–Ресен, на седницата одржана на ден 15.06.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

за изведба на основен и секундарен систем за наводнување во с.Курбиново согласно проектот „Изведба на систем за наводнување во село Курбиново,, и за начинот на снабдување и користење на водата од системите во с.Курбиново

### 1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

#### Чл.1

Со оваа Одлука се уредува изведбата на основениот и секундарениот систем за наводнување во с.Курбиново согласно проектот „Изведба на систем за наводнување во село Курбиново,, начинот на снабдување и користење на водата од системите во с.Курбиново и се пропишуваат мерки за спроведување на истата.

#### Чл.2.

Под изведба на основниот и секундарен систем за наводнување, снабдување и користење на водата од системите за наводнување во с.Курбиново, во смисла на оваа Одлука се подразбира снабдување со вода за наводнување, како и поблиско уредување на односите меѓу корисниците и давателот на услугата а особено за: Изведбата, приклучувањето, користењето на водата, одржувањето, начинот на плаќањето како и исклучувањето.

#### Чл.3

Давател на услуги во смисла на оваа Одлука се смета Советот на МЗ на с.Курбиново односно физичко или правно лице избрани и поставено од Советот на МЗ на с.Курбиново.

#### Чл.4

Корисник на услуги во смисла на оваа Одлука се сметаат физичките и правните лица кои живеат, престојуваат или имаат односно користат недвижен имот на подрачјето на с.Курбиново, имаат седиште односно вршат дејност на подрачјето на с.Курбиново.

#### Чл.5

Давателот на услуги е должен да обезбеди трајно и квалитетно снабдување со вода на корисниците на подрачјето на с.Курбиново и да ги одржува објектите и опремата на основниот и секундарниот систем во функционална состојба. Корисниците на услуги се должни да се придржуваат на одредбите на оваа Одлука.

## 2.ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

### Чл.6

Под снабдување со вода за наводнување се подразбира зафаќање и дистрибуција на водата до недвижностите на корисникот.

### Чл.7

Снабдувањето со вода за наводнување како и одржувањето на системите во с.Курбиново го врши Советот на МЗ на с.Курбиново,односно физичко или правно лице избрано и поставено од Советот на МЗ с.Курбиново.

### Чл.8

Советот на МЗ с.Курбиново е должен,да обезбедува вода за наводнување редовно и непрекинато,освен кога зголемената потрошувачка го надмине капацитетот на водоводната мрежа и изворите или кога ќе настанат технички пречки на водоводната мрежа.

### Чл.9

Заради отстранување на дефекти на системите на водоводната мрежа која минува низ земјиште или објекти што се во сопственост или на кое е корисник правно или физичко лице,Советот на МЗ на с.Курбиново односно физичко или правно лице именувано и поставено од него има право несметано да ги изведува работите.

По завршување на работите должен е да го доведе земјиштето во првобитна положба.

Доколку дефектот е настанат на системите на водоводната линија кој минува низ недвижност (овоштарник, нива, и сл., сопственикот односно корисникот на таа недвижност нема право да бара надоместок на штета.

### Чл.10

При изведба на основниот и секундарниот систем за наводнување,водокорисниците учествуваат со сопствен труд. Водокорисниците кои нема да учествуваат со сопствен труд,ќе се задолжат да платат износ од 1.000,00 денари за секој ден.

### Чл.11

Приклучокот на системите на водоводната мрежа го врши Светот на МЗ с.Курбиново, односно физичко или правно лице именувано и поставено од него а по барање на сопственикот на недвижноста.

### Чл.12

Приклучувањето на системите на водоводната мрежа се врши по поднесено писмено барање на корисникот до Советот на МЗ с.Курбиново,и по плаќањето на цената за приклучок.

### Чл.13

Цената на приклучокот ја одредува Советот на МЗ на с.Курбиново и таа моментално изнесува 300 евра,во денарска противредност.

## Чл.14

Приклучокот го поврзува член на Советот на МЗ с.Курбиново односно физичко или правно лице именувано и поставено од него,заедно со претседателот на Советот на МЗ с.Курбиново.

## Чл.15

Секој приклучок на системите на водоводната мрежа се евидентира,се запишува во книгата за евиденција (водна книга).

Советот на МЗ на с.Курбиново односно физичко или правно лице именувано од него ја води книгата за евиденција односно водната книга.

## Чл.16

Корисниците на услугите се должни да му овозможат на овластеното лице на Советот на МЗ с.Курбиново да врши непречена контрола на користењето на водата од системите за наводнување и контрола на исправноста на истите.

## Чл.17

За користење на водата за наводнување,корисниците плаќаат цена по површина која ја наводнуваат односно по ари и паушални трошоци.Цената ќе се утврдува за секоја година со посебна одлука.

За поголеми дефекти кои ќе се јават на примарната и секундарната прежа за наводнување,како и за обновување на постоечка линија,водокорисниците ќе бидат задолжени со дополнителни наменски парични средства,чиј износ ќе биде утврден со посебна одлука.

## Чл.18

За површина од еден ар (1 ар) моменталната цена е 120,00 денари.

За една година се плаќа паушал во износ од 1.000,00 денари,за секој корисник.

Водокорисниците се задолжуваат уплатата на цената за наводнување и паушалот, да се изврши најдоцна до 31 октомври во тековната година.,после овој датум следи присилна наплата.

## Чл.19

Корисникот може да ја исклучи водата од старата недвижност и да ја приклучи на новата недвижност,со тоа што самиот ќе си ги сноси трошоците за приклучок за новата недвижност.

## Чл.20

Советот на МЗ с.Курбиново може да го прекине снабдувањето со вода за наводнување а по претходно известување во следните случаи:

-Ако настане дефект на водоводната мрежа на системите,а со цел да се отстрани дефектот;

-Ако корисникот на вода без одобрение од Советот на МЗ на с.Курбиново се приклучи на системите;

-Ако корисникот не ја плати цената по површина за наводнување повеќе од три месеци,од денот на доспеаноста на обврската за плаќање;

-Ако корисникот без поднесено барање до Советот на МЗ на с.Курбиново за приклучок на системите за наводнување, и платена цена за приклучок, сам се приклучи на системите на водоводната мрежа.

#### Чл.21

Строго е забрането:

-Да се врши приклучување на системите на водоводната мрежа без одобрение од страна на Советот на МЗ на с.Курбиново;

-Да врши приклучок на системите на водоводната мрежа неовластено лице од страна на Советот на МЗ на с.Курбиново.

#### Чл.22

Прашања односно односи кои не се уредени со оваа Одлука,Советот на МЗ на с.Курбиново ќе ги уреди со посебни одлуки во согласност со оваа Одлука.

### 3.КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

#### Чл.23

Корисник кој се приклучил на системите за наводнување без одобрение од страна на Советот на МЗ на с.Курбиново,или врши приклучок на системите на водоводната мрежа неовластено лице од страна на Советот на МЗ на с.Курбиново,ќе се казни со парична казна од 100 евра, во денарска противредност.

#### Чл.24

Корисник кој сам се приклучил на системите за наводнување,веднаш ќе се исклучи од системите на водоводната мрежа.За повторно приклучување,таквиот корисник ќе мора да поднесе повторно барање до Советот на МЗ на с.Курбиново,и доколку му се одобри приклучок потребно е да плати износ од 300 евра во денарска противредност.

#### Чл.25

Советот на МЗ на с.Курбиново е должен да превзема казнени мерки односно исклучување од системите на водоводна мрежа доколку корисниците не ги почитуваат одредбите од оваа Одлука.

### 4.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Чл.26

Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето,а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Ресен”.

Бр. сл.  
15.06.2016г.  
с. Курбиново

Совет на МЗ Курбиново,  
Председател,  
Борче Ристевски с.р.

1.	-	2016	(	).....	II	. 1
2.	-	2016	(	).....	II	. 2
3.			II	-	2016	..... . 3
4.		2016”			”	..... . 4
5.		“ 2016			”	..... . 6
6.			”	“ –		..... . 8
7.		21-23	27.04.2016		–	..... . 9
8.		за изведба на основен и секундарен систем за наводнување во с.Курбиново согласно проектот „Изведба на систем за наводнување во село Курбиново,, и за начинот на снабдување и користење на водата од системите во с.Курбиново.....				стр. 10